



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото књиговодство за претплата, посебни издања и огласи 588-3-291-2

Среда, 24 април 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. Факс 226 — Телефони: Централна 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732; Продавна служба 51-671

200.

Врз основа на членот 19 став 2 и чл. 20 и 22 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА УВОЗ НА СТОКИ ЗА ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1968 ГОДИНА

1. За увоз на стоки за лична потрошувачка во 1968 година се определува глобална девизна квота во износ од 1.668 милиони динари, и тоа:

милиони динари

- | | |
|--|----------|
| 1) во пресметковни (клириншки) девизи — — — — | 1.186,75 |
| 2) во девизи што се од значење за одржувањето ликвидноста во меѓународните плаќања — — — — | 481,25 |

2. Од износот од точката 1 под 2 на оваа одлука се издвојуваат износите за интервенции на пазарот и за посебни намени, и тоа:

1) износ од 186,25 милиони динари, кој ќе се употреби за интервенции на пазарот и за плаќање увезени производи чиј увоз може да биде условен со истовремен извоз на домашни производи, според решенија на сојузниот секретар за стопанство;

2) износ од 15 милиони динари — за плаќање увозот на стоки за лична потрошувачка во малограничниот и соседскиот прекуморски промет спрема Италија и Австрија;

3) износ од 10 милиони динари — за купување стоки за лична потрошувачка — експонати од странски излагачи на домашни саемски приредби;

4) износ од 13,75 милиони динари — за плаќање увозот на филмови за прикажување.

3. Право на учество во распределбата на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, намалена за износите од точката 2 на оваа одлука, имаат работните организации регистрирани за вршење надворешнотрговски промет кои во 1967 година увезувале стоки за лична потрошувачка.

Право на учество во распределбата на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, намалена за износите од точката 2 на оваа одлука, имаат и работните организации кои во 1967 година вршеле промет на стоки за лична потрошувачка со продавање такви стоки на трговски стопански организации што вршат промет на стоки на мало, или со продавање на крајни потрошувачи преку свои продавници или други деловни единици што вршат промет на стоки на мало, под услов во својот деловен фонд да имаат минимум средства за секој производ или група производи односно за одделни трговски струки или група трговски струки, определен со Одлуката за минимумот на средства со кој одделни стопански организации мораат да располагаат за вршење надворешнотрговски промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66).

Право на учество во распределбата на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, намалена за износот од точката 2 на оваа одлука, имаат и производителските работни организации кои со странски правни или физички лица склучиле договор за долгорочна производствена кооперација во производството на стоки за лична потрошувачка и до 31 декември 1967 година тој договор му го поднесле на надлежниот орган, согласно со Одлуката за производствена кооперација која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67).

4. Глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука, намалена за износот од точката 2 на оваа одлука, се распределува договорно на сродни групи производи во рамките на Сојузната стопанска комора.

Како критериум за утврдување на износите на девизите за сродни групи производи може да послужи вкупниот промет на мало на групата производи од ставот 1 на оваа точка во 1967 година, вредноста на увозот на стоките за лична потрошувачка од тие групи во 1967 година, како и потребите на пазарот од одделни видови стоки.

По утврдувањето на износите на девизите за сродни групи производи, распределбата на девизите на одделни работни организации во рамките на износите утврдени за секоја група производи, се врши догворно во рамките на Сојузната стопанска комора.

5. При договарањето за распределбата на девизите од точката 4 на оваа одлука и како составен дел на тоа договарање, работните организации се должни да се договорат и за заедничко истапување на одделни странски пазари, за усогласувањето на увозот на односните стоки по подрачјата и земјите, за условувањето на увозот на стоките за лична потрошувачка со извоз на домашни стоки за лична потрошувачка и за усогласувањето на увозот на односните стоки со домашното производство на такви стоки.

6. По постигнатиот договор за распределбата на глобалната девизна квота на одделни работни организации и за условите на увозот од точ. 4 и 5 на оваа одлука Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба и за условите на увозот, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за стопанство.

7. Заради утврдување правото на учество во распределбата на глобалната девизна квота, во смисла на точката 3 од оваа одлука, работните организации ќе му достават на надлежниот орган на Сојузната стопанска комора докази од ст. 2 до 6 на оваа точка.

Како доказ за вршење промет и за височината на прометот извршен со продажба на стоки во 1937 година, на трговските организации на мало им служи преписот на пријавата (извештајот) за тој промет поднесен до надлежниот завод за статистика, завршен од страна на таа организација.

Како доказ за вршење промет и за височината на прометот на стоки на мало што во 1967 година го извршиле работните организации непосредно со потрошувачите или преку сопствена мрежа на продавници и други деловни единици преку кои се

врши продажба на мало, служи преписот на изводот од завршната сметка на односната работна организација за 1967 година, заверен од страна на таа организација.

Како доказ за тоа дека работната организација располага со минимумот на средствата пропишани за вршење надворешнотрговски промет на соодветни стоки, служи потврдата издадена од надлежната организациона единица на Службата на општествено книговодство (член 21 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67).

Како доказ за вршењето односно за вредноста на увозот на стоки за лична потрошувачка во 1967 година, служи потврдата од овластената банка кај која работната организација-увозник купувала девизи во 1967 година за плаќање увозот на тие стоки.

Како доказ за склучениот договор за долгорочна производствена кооперација и за меѓусебните испораки на стоки за лична потрошувачка служи потврдата од Народната банка на Југославија за тоа дека таквиот договор е склучен и дека на тој договор не се ставени забелешки.

8. По извршениот договор за распределбата на девизите за увоз на стоки за лична потрошувачка, работните организации се должни со овластената банка да склучат договор за купување и за роките на купувањето на сите девизи за увоз на стоки за лична потрошувачка. Во тој договор ќе се утврди работната организација да користи различни видови девизи во сразмерата определена во решението од точката 10 на оваа одлука.

9. Ако работните организации од точката 3 на оваа одлука не постигнат договор за распределба на глобалната девизна квота и за условите на увозот од точ. 4 и 5 на оваа одлука, Сојузната стопанска комора ќе му достави записник, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за стопанство заради распределба на глобалната девизна квота на работните организации.

Како соодветна документација во смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбираат доказите од точката 7 ст. 2 до 6 на оваа одлука.

Сојузниот секретар за стопанство ќе ја распредели глобалната девизна квота на одделни работни организации сразмерно со учеството на нивниот промет на стоки за лична потрошувачка остварен во 1967 година во вкупниот промет на стоките на сите работни организации за кои ќе се утврди дека ги исполнуваат условите предвидени со оваа одлука. Со решението со кое сојузниот секретар за стопанство им ја утврдува глобалната девизна квота на одделни работни организации ќе се определат и условите за користење на девизната квота во смисла на точката 5 од оваа одлука.

10. Сојузниот секретар за стопанство на секоја работна организација која според одредбите на оваа одлука учествува во распределбата на средствата на глобалната девизна квота ќе ѝ издаде решение за височината на девизната квота што ѝ припаѓа и за условите на користењето на девизната квота во смисла на точката 5 од оваа одлука.

11. Износот од точката 2 под 1 од оваа одлука, ќе се користи:

1) на предлог од Сојузниот завод за цени, за увоз на стоки чија цена на домашниот пазар според податоците за движењето на цените е значително повисока од нивото на цените на тие стоки во претходниот период;

2) за увоз на стоки што ги нема доволно на пазарот;

3) за увоз на стоки што служат за задоволување на значително наголемените потреби на пазарот настанати поради исклучителни или непредвидени настани или околности;

4) за плаќање увозот на производи при истовремен извоз на домашни производи чиј пласман е отежнат.

Заради остварување на интервентно влијание на овој увоз врз односите на малопродавните цени

на пазарот, средствата од ставот 1 на оваа точка ќе им се одобруваат на организациите што ќе обезбедат најповолни услови во поглед цената и рокот на испораката на стоките што се увезуваат односно извезуваат.

12. Износот од точката 2 под 2 до 4 од оваа одлука работните организации ќе го распределат договорно во рамките на Сојузната стопанска комора, и тоа:

1) износот од точката 2 под 2 на оваа одлука — на работните организации регистрирани за вршење малограѓански и соседски прекуморски промет со Италија и Австрија;

2) износот од точката 2 под 3 на оваа одлука — на работните организации што се занимаваат со организирање меѓународни саеми;

3) износот од точката 2 под 4 на оваа одлука — на работните организации регистрирани за извоз и увоз на филмови за прикажување.

13. Ако работните организации од точката 12 на оваа одлука не постигнат договор за распределба на девизите од таа точка, Сојузната стопанска комора ќе му достави записник, со соодветна документација, на Сојузниот секретаријат за стопанство заради распределба на односната глобална девизна квота на работните организации.

Сојузниот секретар за стопанство ќе ја изврши распределбата на износот од точката 2 под 2 до 4 од оваа одлука, и тоа:

1) износот од точката 2 под 2 на оваа одлука — на работните организации регистрирани за вршење малограѓански и соседски прекуморски промет со Италија и Австрија, сразмерно со нивниот извоз во тие земји по пат на таков промет во 1967 година;

2) износот од точката 2 под 3 на оваа одлука — на работните организации што се занимаваат со организирање меѓународни саеми, во износот што за купување стоки за лична потрошувачка — експонатите од странски излагачи на домашни саемски приредби го добиле во 1967 година;

3) износот од точката 2 под 4 на оваа одлука — на работните организации регистрирани за извоз и увоз на филмови за прикажување, сразмерно со учеството на нивниот извоз односно увоз на филмови за прикажување во 1967 година во вкупниот нивни извоз односно увоз на тие филмови во таа година.

14. Ако работната организација при користењето на девизите не се придржува кон начинот на користењето на девизите определени во решението од точката 10 на оваа одлука, овластената банка е должна за тоа да го известува Сојузниот секретаријат за стопанство.

Во случајот од ставот 1 на оваа точка Сојузниот секретаријат за стопанство ќе му го ускрати на односната работна организација користењето на средствата на глобалната девизна квота.

Неискористените средства од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе се употребат за намените од точката 2 под 1 на оваа одлука.

15. Неискористените девизи на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1968 година можат да се користат и во наредната година.

16. Средствата од точката 1 од оваа одлука не можат да се употребат за плаќање увозот на патнички автомобили и резервни делови за патнички автомобили.

17. Народната банка на Југославија може да ги определи износите на одделни пресметковни девизи за плаќање во одделни земји, во рамките на износите од точката 1 под 1 на оваа одлука. Народната банка на Југославија ќе стави на располагање за плаќање увозот во смисла на точката 1 под 2 од оваа одлука првенствено девизи со кои располага по основ на странски кредити.

За износите на девизите од ставот 1 на оваа точка Народната банка на Југославија, пред почетокот на договарањето од точ. 4 и 5 на оваа одлука,

ке го извести Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот секретаријат за стопанство и Сојузната стопанска комора.

18. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 42

3 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

201.

Врз основа на членот 54 ст. 3 и 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СОРАБОТКА ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. Спогодбите за условите и начинот на вршење надворешнотрговски промет на определено подрачје или со определени производи (во натамошниот текст: спогодби за надворешнотрговска соработка), во смисла на членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, се склучуваат на начинот и според постапката што се утврдени со оваа одлука.

До склучувањето на спогодба за надворешнотрговска соработка, како и во случаите кога спогодба не ќе се постигне, во поглед соработката на стопанските организации во надворешнотрговскиот промет се применуваат општите прописи за спогодувањето и соработката на стопанските организации во надворешнотрговскиот промет, односно заклучоците на органите на Сојузната стопанска комора за остварувањето на соработката донесени во согласност со одредбите на Основниот закон за единствените стопански комори и деловната соработка во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60, 16/61 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65 и 31/67) и на Статутот на Сојузната стопанска комора.

2. Спогодбите за надворешнотрговска соработка стопанските организации ги склучуваат во рамките на Сојузната стопанска комора на состанок на односната групација.

Како групација во смисла на оваа одлука се подразбираат производителски, трговски и други стопански организации што учествуваат во надворешнотрговскиот промет на определено подрачје или со определени производи.

3. Спогодбите за надворешнотрговска соработка можат да се склучат на неопределено време или на определено време.

4. Ако е предмет на спогодбата за надворешнотрговска соработка извоз односно увоз на стоки, со спогодбата, по правило, се утврдуваат општите услови за настапување, организацијата на настапувањето, структурата, динамиката, регионалните правци и организацијата на извозот односно увозот, и се врши усогласување на домашното производство односно потрошувачка со увозот на односните стоки.

5. Ако со спогодбата за надворешнотрговска соработка се предвидува формирање заеднички фондови со определена намена, заеднички деловни тела со определено овластување (роол, конзорциум, деловна заедница, координационен одбор и сл.), или ако се определуваат носители на работите за извршување на спогодбата или се утврдуваат други услови на работењето, со спогодбата поблиску се определуваат меѓусебните права и обврски на стопанските организации од односната групација и по овие прашања.

6. Предлог за склучување спогодба за надворешнотрговска соработка може да поднесе секоја заинтересирана стопанска организација или повеќе такви заедно, стопански комори, здруженија, заедници и други заинтересирани организации.

Предлогот за склучување спогодба за надворешнотрговска соработка му се поднесува на соодветниот орган на Сојузната стопанска комора.

Ако органот од ставот 2 на оваа точка не го прифати предлогот за склучување спогодба за надворешнотрговска соработка, предлагачот може да му поднесе приговор на управниот одбор на Сојузната стопанска комора во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот за одбивањето на предлогот.

7. Склучувањето на спогодбата за надворешнотрговска соработка се врши на пленарен состанок на односната групација.

За состанокот на групацијата мораат да се известат сите заинтересирани стопански организации најдоцна на осум дена пред одржувањето на состанокот.

8. Ако претставниците на стопанските организации што ја сочинуваат групацијата не се законски застапници на стопанските организации што ги претставуваат, тие се должни на состанокот да докажат со пропишано полномошно издадено од надлежниот орган на управувањето на стопанската организација, дека се овластени да расправаат за предлогот и да ја потпишат спогодбата за надворешнотрговска соработка.

Една или повеќе стопански организации можат да овластат друга стопанска организација или свое заедничко деловно тело да ги застапува на состанокот на групацијата при разгледувањето на предлогот и од нивното име да ја потпише спогодбата за надворешнотрговска соработка.

9. Групацијата може полноважно да одлучува ако на состанокот присуствуваат претставници на оние стопански организации што во претходната година учествувале во надворешнотрговскиот промет што е предмет на спогодбата со најмалку 75% од вкупниот извоз односно увоз.

10. Кога за предлогот за склучување спогодба за надворешнотрговска соработка ќе се изјаснат претставниците на стопанските организации што во претходната година учествувале во надворешнотрговскиот промет што е предмет на спогодбата со најмалку 75% од вкупниот надворешнотрговски промет на определено подрачје или со определени производи, претставниците на стопанските организации што се изјасниле за склучување на спогодбата го потпишуваат утврдениот и усвоениот текст на спогодбата за надворешнотрговска соработка од името на организациите што ги претставуваат.

Ако за предложениот текст на спогодбата за надворешнотрговска соработка не се изјасни со закон пропишаното мнозинство на претставниците на стопанските организации, предлогот се смета за одбиен.

11. За текот на состанокот на групацијата се води записник.

Во записникот се внесува особено: местото и времето на одржувањето на состанокот, имињата на присутните претставници и називот на стопанските организации што тие ги претставуваат, дневниот ред на состанокот, констатација дека групацијата може полноважно да одлучува (точка 9), утврдениот текст на спогодбата за надворешнотрговска соработка, називите на стопанските организации кои претставници се изјасниле за склучувањето на спогодбата и докази за тоа дека присутните претставници на стопанските организации претставуваат мнозинство потребно за полноважно одлучување (точка 10).

12. Спогодбите за надворешнотрговска соработка ѝ се поднесуваат во два примерока на регистрација на Сојузната стопанска комора.

Еден примерок од оваа спогодба Сојузната стопанска комора му доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

13. За регистрацијата на спогодбата за надворешнотрговска соработка одлучува органот на Сојузната стопанска комора во чиј делокруг спаѓаат работите на стопанските односи со странство, ако со актот на Сојузната стопанска комора не е определен друг орган.

Одлуката за регистрација на спогодбата за надворешнотрговска соработка органот од ставот 1 на оваа точка е должен да ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на спогодбата.

Ако органот од ставот 1 на оваа точка одбие да изврши регистрација на спогодбата за надворешнотрговска соработка, се смета дека спогодбата не е ниту постигната.

14. Спогодбата за надворешнотрговска соработка станува полноважна со денот на нејзината регистрација.

15. Регистрацијата односно одбивањето на регистрацијата на спогодбата за надворешнотрговска соработка се објавува во „Гласник Савета за привредне односе со иностранством Савезне привредне коморе“.

16. Против одлуката за регистрирање на спогодбата за надворешнотрговска соработка односно против одбивањето на регистрацијата на спогодбата, заинтересираните стопански организации можат, во согласност со Статутот на Сојузната стопанска комора, да поднесат приговор во рок од 15 дена од денот на објавувањето на односната одлука во „Гласник Савета за привредне односе со иностранством Савезне привредне коморе“.

17. Органот од точката 13 став 1 на оваа одлука определува кои основни одредби од спогодбата за надворешнотрговска соработка се објавуваат со објавувањето на нејзината регистрација, како и условите под кои можат да се разгледаат регистрираните спогодби за надворешнотрговска соработка.

18. Измени и дополнењата на регистрираната спогодба за надворешнотрговска соработка се вршат на начинот и според постапката што се предвидени за склучување и регистрирање на спогодби за надворешнотрговска соработка.

19. Одлука за раскин на спогодба за надворешнотрговска соработка може да донесе односната групација на стопански организации ако со склучената спогодба повеќе не се остваруваат целите од членот 54 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство, ако повеќе не постои потреба од таа спогодба или од други причини.

Одлуката за раскин на спогодба на надворешнотрговска соработка се донесува на начинот и под условите што се предвидени во точ. 9 и 10 на оваа одлука.

Во случаите од ставот 1 на оваа точка одлука за раскин на спогодбата може да донесе и органот од точката 13 став 1 на оваа одлука.

Против одлуката од ставот 3 на оваа точка заинтересираните стопански организации можат да му поднесат приговор на управниот одбор на Сојузната стопанска комора, во согласност со Статутот на Комората, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на таа одлука.

20. Раскилот на спогодбата за надворешнотрговска соработка се регистрира во Сојузната стопанска комора и се објавува во „Гласник Савета за привредне односе со иностранством Савезне привредне коморе“.

21. Секоја заинтересирана стопанска организација може дополнително да пристапи кон регистрираната спогодба за надворешнотрговска соработка.

Пристапувањето на стопанската организација кон спогодбата за надворешнотрговска соработка се регистрира во Сојузната стопанска комора.

22. Ако Сојузниот извршен совет, во смисла на членот 54 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, определи надворешнотрговскиот промет на определени подрачја или со опре-

делени производи да може да се врши само во рамките на спогодбата на заинтересираните стопански организации, соодветниот совет на Сојузната стопанска комора без одлагање ќе свика состанок на стопанските организации на односната групација заради склучување спогодба.

Ако стопанските организации во рокот што го определил Сојузниот извршен совет не склучат спогодба во смисла на ставот 1 од оваа точка, надворешнотрговскиот промет на определено подрачје или со определени производи може да се врши само под условите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

23. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 48

12 април 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

202.

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ И НАЧИНОТ ПРИ УВОЗОТ НА ОДЕЛНИ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи (во понатамошниот текст: посебната давачка) се утврдува во согласност со политиката на цените и развојната политика во оваа област.

2. Височината на посебната давачка ја утврдува Сојузниот завод за цени, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а на начинот и според мерилата што се определени со оваа одлука. Пред утврдувањето на височината на посебната давачка Сојузниот завод за цени е должен да прибави мислење од односната групација стопански организации во рамките на Сојузната стопанска комора.

3. Височината на посебната давачка се утврдува зависно од движењето на увозните цени и пазарните цени на домашното производство.

4. Височината на посебната давачка претставува разлика помеѓу нормалната домашна пазарна цена и најповолната увозна цена франко југословенската граница, вклучувајќи ја и царината, водечки сметка за количините и квалитетот на производите.

Височината на посебната давачка се утврдува во апсолутен износ по единица мера.

5. Како нормална домашна пазарна цена се подразбира:

1) за производи за кои се пропишани гарантиски и минимални откупни цени — гарантискиот односно минималниот откупна цена нагледана до 15%;

2) за други земјоделски производи — цената формирана според условите на пазарот, односно според понудата и побарувачката, сезоната и сл., а во согласност со определената политика на цените;

3) за преработки — цената утврдена врз база на цените што се постигаат во извозот, тргувајќи од политиката на цените утврдена со реформата, а ако е за одделни преработки пропишана цената — таа пропишана цена.

6. Заради прибавување потребни податоци и документација за утврдување височината на посебната давачка, стопанските организации се должни да му достават на Сојузниот завод за цени еден примерок од пријавата за склучената работа на увоз односно извоз истовремено кога таа пријава ѝ ја поднесуваат на девизната контрола на Народната банка на Југославија, и тоа за производите за кои може да се воведат посебна давачка.

7. Кога предлог за определување посебна давачка ќе поднесат одделни стопански организации, групации на одделни стопански гранки од областа на земјоделството, прехранбената и тутуновата индустрија и Сојузната стопанска комора, Сојузниот

завод за цени е должен поднесените предлози да ги разгледа во рок од 20 дена од денот на приемот на предлогот и за својата одлука да го извести предлагачот.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 49
17 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

203.

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ДАВАЧКА

1. Посебната давачка од членот 1 на Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи, се плаќа при увозот на следните земјоделски и прехранбени производи:

Реден број	Шифра од Номен-клатурата СНТ	Н а и м е н у в а њ е	Тар. број од Царинската тарифа
1	2	3	4
1	001-10-11	Крави за колење, молзење и работа	01.02/16
2	001-10-15	Крави буши	01.02/16
3	001-10-21	Бикови за колење и работа	01.02/26
4	001-10-25	Бикови буши	01.02/26
5	001-10-31	Волови	01.02/3
6	001-10-35	Волови буши	01.02/3
7	001-10-50	Јуници (до заклучно 2 години)	01.02/46
8	001-10-60	Јунчиња (до заклучно 2 години)	01.02/56
9	001-10-70	Телиња (до заклучно 1 година)	01.02/66
10	001-20-10	Овци и овни за колење	01.04/16
11	001-20-30	Јагниња	01.04/1в
12	001-30-10	Свињи месести	01.03/2а
13	001-30-20	Свињи масни	01.03/2б
14	001-30-30	Свињи за бекон	01.03/2в
15	001-30-40	Свињи мршави	01.03/2а
16	001-40-10	Кокоски	01.05/1в
17	001-40-20	Пилиња	01.05/16
18	001-40-30	Мисирки и мисири	01.05/2в
19	001-40-40	Гуски	01.05/3в
20	001-40-50	Пајки	01.05/4в
21	011-10-11	Месо говедско, свежо и ладено	02.01/16, в, г
22	011-10-12	Месо говедско, смрзнато	02.01/16, в, г
23	011-10-21	Месо телешко, свежо и ладено	02.01/1а
24	011-10-22	Месо телешко, смрзнато	02.01/1а
25	011-10-30	Телиња заклани, во кожа	02.01/1а
26	011-20-11	Месо овчо, свежо и ладено	02.01/26
27	011-20-12	Месо овчо, смрзнато	02.01/26
28	011-20-21	Месо јагнешко, свежо и ладено	02.01/2а
29	011-20-22	Месо јагнешко, смрзнато	02.01/2а
30	011-20-30	Јагниња заклани, во кожа	02.01/2а

1	2	3	4
31	011-30-11	Месо свинско со масни делови, свежо и ладено	02.01/3а, б
32	011-30-12	Месо свинско со масни делови, смрзнато	02.01/3б, а
33	011-30-21	Месо свинско без масни делови, свежо и ладено	02.01/3в
34	011-30-22	Месо свинско без масни делови, смрзнато (свинско каре од грб)	02.01/3в
35	011-30-31	Месо од месести свињи, свежо и ладено	02.01/3б, в
36	011-30-32	Месо од месести свињи, смрзнато	02.01/3б, в
37	011-40-10	Кокошки, заклани	02.02/1
38	011-40-20	Пилиња, заклани	02.02/2
39	011-40-30	Мисирки и мисири, заклани	02.02/3
40	011-40-51	Гуски, заклани	02.02/4
41	011-40-55	Гускини копани и гради	02.02/4
42	011-40-60	Пајки, заклани	02.02/5
43	012-10-10	Бекон	02.01/3г и 02.06/1в
44	012-10-20	Месо свинско во саламура	02.06/1г
45	012-10-30	Сланина солена	02.05/1
46	012-10-40	Сланина сушена, димена	02.05/1
47	012-10-50	Пршут	02.06/1г
48	012-10-60	Шунка сушена, солена или димена	02.06/1б
49	012-10-90	Сувомесести преработки свински, други	02.06/1г
50	012-90-10	Месо говедско, сушено или солено	02.06/2а
51	012-90-20	Месо телешко, сушено или солено	02.06/2б
52	012-90-30	Месо овчо и козјо, сушено, солено или димено	02.06/2в
53	012-90-50	Месо живинско, сушено, солено или димено	02.06/2г
54	013-40-10	Салама, зимска	16.01/1а и б
55	013-40-20	Мортадела	16.01/3
56	013-40-50	Колбаси други	16.01/2
57	013-40-90	Колбаси во конзерви	16.01/2, 3
58	013-80-10	Конзерви говедски	16.02/1а
59	013-80-20	Конзерви свински	16.02/1б
60	013-80-31	Конзерви овчи и козји	16.02/1д
61	013-80-33	Конзерви живински	16.02/1в
62	013-80-50	Шунка во конзерви	16.02/1б
63	013-80-60	Конзерви месести со зеленчук	16.02/1г
64	013-80-90	Паштети и други преработки од месо (во конзерви или не)	16.02/2б, 3, 4
65	022-10-10	Млеко конзервирано, кондензирано	04.02/1
66	022-20-11	Млеко полномасно во прав и блокови	04.02/2
67	022-20-12	Млеко полумасно во прав и блокови	04.02/2
68	022-30-10	Млеко свежо	04.01/1
69	022-30-20	Кајмак	04.01/2
70	023-00-10	Путер (масло) свеж	04.03/1
71	023-00-20	Путер топен (масло)	04.03/2
72	024-00-10	Качкавал	04.04/1а
73	024-00-20	Трапист сирење	04.04/1б
74	024-00-30	Ементалер сирење	04.04/1в
75	024-00-40	Сирења тврди и фини, други	04.04/1г
76	024-00-50	Сирења бели меки	04.04/1ф, 2
77	024-00-60	Сирење топено	04.04/1д
78	025-00-10	Јајца свежи во лушпа, кокошкини	04.05/1а, в

1	2	3	4
79	025-00-20	Јајца свежи (во лушпа) кокошкини конзервирани	04.05/16
80	025-00-40	Јајца во прав	04.05/2а
81	025-00-50	Јајца смрзнати, жолчка	04.05/2б
82	025-00-60	Јајца без лушпа, за индустриски цели	04.05/2в
83	032-01-11	Сардини во конзерви, стерилизирани	16.04/3б
84	032-01-12	Филети во конзерви, стерилизирани	16.04/6
85	032-01-19	Конзерви рибини други, стерилизирани (brislings, sparts и др.)	16.04/9, 2, 4, 5
86	032-01-21	Филети во конзерви, нестерилизирани солени	16.04/6
87	032-01-29	Рибини конзерви нестерилизирани, други	16.04/9, 3а, 2, 4, 5
88	032-01-50	Рибини паштети во конзерви	16.04/7
89	032-01-60	Конзерви со овошје и зеленчук и со разни сосови (антипасти)	16.04/8
90	032-01-90	Рибини преработки други	16.04/9
91	041-00-10	Пченица	10.01/16
92	042-10-10	Ориз нелупен	10.06/1а
93	042-10-20	Ориз лупен (неполиран)	10.06/1б
94	042-20-10	Ориз полиран и глазиран	10.06/2а
95	042-20-20	Ориз кршен	10.06/2б
96	043-00-10	Јачмен	10.03/4, 3
97	043-00-20	Јачмен пилавски	10.03/1
98	044-00-11	Пченка жолта	10.05/2, 3
99	044-00-12	Пченка бела	10.05/2, 3
100	044-00-13	Пченка чинквантин	10.05/2, 3
101	044-00-19	Пченка друга	10.05/2, 3 и 4
102	045-10-10	Рж	10.02
103	045-20-10	Овес	10.04
104	046-01-10	Брашно пченично	11.01/1
105	046-02-20	Гриз пченичен	11.02/1б
106	047-01-10	Брашно ржено	11.01/2а
107	047-01-20	Брашно јачмено	11.01/2в
108	047-01-30	Брашно пченкарно	11.01/2б
109	047-02-10	Гриз пченкарен	11.02/2б
110	048-30-10	Макарони, шпагети, нудли и сл. преработки	19.03
111	051-40-11	Јаболка за на маса	08.06/1
112	051-40-12	Јаболка за индустриска преработка	08.06/1
113	051-50-10	Грозје свежо	08.04/1
114	051-92-10	Круши свежи	08.06/2
115	052-09-11	Сливи, суви, етивирани	08.12/1
116	052-09-12	Сливи, суви, неетивирани	08.12/1
117	053-30-50	Џемови	20.05/1
118	053-30-60	Слатко од овошје	20.05/1
119	053-50-10	Сок од малинки, суров	20.07/6
120	053-50-20	Сок од капинки, суров	20.07/6
121	053-50-30	Сок од вишни, суров	20.07/6
122	053-50-50	Сок од вишни и цреши, концентриран	20.07/6
123	053-50-60	Сок од капинки, концентриран	20.07/6
124	053-50-71	Сок од сливи, концентриран	20.07/6
125	053-50-72	Сок од малинки, концентриран	20.07/6
126	053-50-73	Сок од јаболка, концентриран	20.07/6
127	053-50-79	Сокови од друго овошје, концентрирани	20.07/6

1	2	3	4
128	053-50-81	Сок од сливи, засладен	20.07/6
129	053-50-82	Сок од малинки, засладен	20.07/6
130	053-50-83	Сок од јаболка, засладен	20.07/6
131	053-50-84	Сок од капинки, засладен	20.07/6
132	053-50-85	Сок од вишни, засладен	20.07/6
133	053-50-89	Сокови од друго овошје, засладени	20.07/6
134	053-50-90	Сокови од зеленчук	20.07/5
135	053-63-10	Пулпа од капинки	08.11/7
136	053-63-20	Пулпа од цреши	08.11/7
137	053-63-40	Пулпа од јаготки	08.11/7
138	053-63-50	Пулпа од малинки	08.11/7
139	053-63-60	Пулпа од вишни	08.11/7
140	053-63-91	Пулпа од јаболка	08.11/2
141	053-63-92	Пулпа од сливи	08.11/1
142	053-90-30	Компоти од овошје	20.06/15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
143	054-10-10	Компир	07.01/1
144	054-20-10	Грав, сув	07.05/1
145	054-40-10	Домати, свежи	07.01/2
146	054-50-20	Кромид	07.01/3в
147	054-50-30	Пиперка, свежа	07.01/3д
148	054-83-10	Цикорија, свежа или сува, непржена	12.05/1, 2
149	054-84-11	Хмел, савињски	12.06
150	054-84-12	Хмел, бачки	12.06
151	054-84-19	Хмел, друг	12.06
152	054-84-20	Хмел, стар (од поранешни години)	12.06
153	055-52-40	Домати конзервирани (сок и пире)	20.02/2
154	061-10-10	Шеќер, нерафиниран	17.01/1а, б
155	061-20-11	Шеќер во кристал	17.01/2а, 1, 2
156	061-20-12	Шеќер во коцки	17.01/2а, 1, 2
157	061-20-13	Шеќер во прав	17.01/2а, 1, 2
158	061-20-14	Шеќер во глави	17.01/2б
159	061-50-10	Меласа, нејастива	17.03
160	061-60-10	Мед природен, цеден	04.06/1
161	061-60-20	Мед во соке	04.06/2
162	061-90-40	Мед, вештачки	17.02/8
163	075-10-40	Пиперка мелена	09.04/3
164	075-10-50	Пиперка толчена	09.04/3
165	091-30-11	Маст свинска, сурова	15.01/1
166	091-30-12	Маст свинска, пресувана	15.01/1
167	091-30-30	Сало топено	15.01/1
168	091-40-10	Маргарин	15.13/1
169	091-40-90	Маснотни за јадење, други	15.13/2
170	099-01-10	Цикорија, пржена и мелена	21.01/1
171	112-11-10	Шира (непресечена со алкохол)	20.07/4, и 22.04
172	112-12-10	Вино обично во буриња и цистерни	22.05/8
173	112-12-20	Вино квалитетно во буриња и цистерни	22.05/7
174	112-12-30	Вино десертно во буриња и цистерни	22.05/3
175	112-12-41	Вино обично во шишиња	22.05/6
176	112-12-43	Вино десертно во шишиња	22.05/3

1	2	3	4
177	112-12-44	Вино пенливо во шишиња	22.05/1
178	112-12-51	Вино за крстосување	22.05/9
179	112-12-52	Вино за дестилација	22.05/9
180	112-12-54	Вино за изработка на вермут	22.05/9
181	112-12-60	Мистела (шира пресечена со алкохол)	22.05/9
182	112-12-90	Вина неспоменати	22.05/9
183	112-13-10	Вермут во буриња	22.06/2
184	112-13-20	Вермут во шишиња	22.06/1
185	112-30-11	Пиво во буриња	22.03/2
186	112-30-12	Пиво во шишиња	22.03/1
187	112-40-10	Шпиритус суров етилалкохол (до 80°)	22.09/1
188	112-40-20	Ракија сливова	22.09/2
189	112-40-31	Ракија од комина — комовица	22.09/3
190	112-40-70	Вински дестилат	22.09/9
191	121-00-11 до 121-00-14	Тутун неферментиран	24.01/16
192	121-00-21 до 121-00-24	Тутун ферментиран	24.01/2
193	122-10-10	Пури	24.02/1
194	122-20-10	Цигари	24.02/2
195	122-30-10	Тутун за цигари	24.02/3
196	122-30-20	Тутун за луле	24.02/3
197	292-71-10	Џеке за украс и букети цвеќиња	06.03/1, 2, 3
198	411-31-10	Сланина и сало свинско, сурово	02.05/1
199	421-20-10	Масло соино, сурово	15.07/1а
200	421-20-20	Масло соино, пречистено	15.07/16
201	421-50-10	Масло од маслинки, сурово	15.07/4а
202	421-50-20	Масло од маслинки, пречистено	15.07/16
203	421-60-10	Масло од сончоглед, сурово	15.07/5а
204	421-60-20	Масло од сончоглед, пречистено	15.07/56
205	512-24-10	Алкохол неденатуриран, со јачина од 80° или повеќе	22.08/1
206	512-24-20	Алкохол денатуриран	22.08/2
207	599-51-10	Скроб од пченка	11.08/16
208	599-51-40	Скроб од компир	11.08/1г
209	112-12-42	Вино квалитетно во шишиња	22.05/5
210	022-30-20	Павлака	04.01/2 и 3

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 50
17 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

204.

Врз основа на членот 94 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА

1. Во Одлуката за височината на надоместокот и за трошоците за вршење задолжителен преглед

на добиток, производи од добиток, суровини и отпадоци во прометот преку границата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65) во точката 4 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и за инвестициони вложувања за овие цели (изградба на управно-станбени згради и лаборатории и набавка на опрема за лаборатории)“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 51
17 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

205.

Врз основа на членот 39 став 5 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ И ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ И ИЗВОЗОТ

1. Во Одлуката за височината на надоместокот и за трошоците за вршење задолжителен преглед на растенијата при увозот и извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65) во точката 2. на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и за инвестициони вложувања за овие цели (изградба на управно-станбени згради и лаборатории и набавка на опрема за лаборатории)“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 52
17 април 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

206.

Врз основа на членот 89 став 1 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67) и членот 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБАТА НА РЕБРЕСТ БЕТОНСКИ ЧЕЛИК ЗА АРМИРАН БЕТОН

Член 1

Во Техничките прописи за употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65), кои се составен дел на Правилникот за Техничките прописи за употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65) во точката 1.1 ставот 2 се менува и гласи:

„Ребрасти бетонски челик је природно тврд челик и означав се словима СBR, бројем који означав минималну захтевану границу развлечења у kg/mm^2 и ознаком која се односи на облик шипке.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ребрасти бетонски челик има два облика:

СBR 40-1 ребрасти бетонски челик са непроменливим попречним пресеком попречних ребара (пун профил попречних ребара);

СBR 40-2 ребрасти бетонски челик са променливим попречним пресеком попречних ребара (полумесечев профил попречних ребара).“

Член 2

Точката 1.4 се менува и гласи:

„Дозвољава се употреба ребрастог бетонског челика СBR 40-1 пречника до 22 mm, а употреба ре-

брастог бетонског челика СBR 40-2 пречника до 40 mm.“

Член 3

Точката 1.6 се менува и гласи:

„Ограничење предвиђено у тачки 1.5 ових прописа је привременог карактера и важи док не буде друкчије одређено.“

Член 4

Во точката 2.1 на крајот зборовите: „(видети слику 1)“ се заменуваат со зборовите: „(видети слике 1. и 1а)“.

Член 5

Во точката 2.31 ставот 1 се менува и гласи:


„Облик попречних и подужних ребара прикажан је на сликама 1. и 1а, а нивове димензије наведене су у таблицама 1. и 2.“

Таблицата 2 и текстот по таа таблица се менуваат и гласат:

„Таблица 2 — Мере попречних ребара

Ознака челика	Назив на пречник	α°	Висина (a)	Ширина (b)	Одстојанье ребара (e)	Забљенење (r)
СBR 40-1	d	45	0,05d	0,2d	0,7d	0,05d
СBR 40-2	d	45	0,07d	0,07d	0,65d	0,05d

Димензије попречних ребара дате за челик СBR 40-2 односе се на детаљ „А“ (слика 1а) где су ребра пуног профила. Димензије попречног пресека ребра по обиму шипке континуирано се смењују идући према подужним ребрима и у прелазу у подужна ребра потпуно се губе и спајају са телом шипке.



Слика 1а

За ребрасти бетонски челик СBR 40-1 дозвољава се да се заобљенење (r) не изводи код попречних ребара која су под углом (β) у односу на осу шипке од 50 до 75°.

Член 6

Во точката 2.32 последната реченица се менува и гласи:

„Попречна ребра за челик СBR 40-1 могу бити спојена са уздужним ребрима.“

Член 7

Во точката 2.41 таблицата 3 се менува и гласи:

„Таблица 3 — Мере ребрастог бетонског челика

Ознака челика	Називни пречник (d)	Пречник језгра		Пречник (F)	Тежина (g)
		(dj)	(+/-dj)		
	mm	mm	mm	cm ²	kg/m
СВР 40-1	6	5,8	+ 0,7 до - 0,3	0,283	0,230
	8	7,7	+ 0,7 до - 0,3	0,503	0,409
	10	9,6	+ 0,7 до - 0,3	0,785	0,649
	12	11,6	+ 0,7 до - 0,3	1,131	0,920
	14	13,5	+ 0,6 до - 0,4	1,539	1,252
	16	15,4	+ 0,6 до - 0,4	2,011	1,638
	19	18,3	+ 0,5 до - 0,5	2,835	2,306
22	21,2	+ 0,5 до - 0,5	3,801	3,092	
СВР 40-2	6	5,7	+ 0,7 до - 0,3	0,283	0,228
	8	7,6	+ 0,7 до - 0,3	0,503	0,405
	10	9,5	+ 0,7 до - 0,3	0,785	0,633
	12	11,4	+ 0,7 до - 0,3	1,131	0,911
	14	13,3	+ 0,6 до - 0,4	1,539	1,242
	16	15,2	+ 0,6 до - 0,4	2,011	1,621
	19	18,1	+ 0,5 до - 0,5	2,835	2,288
	22	20,9	+ 0,5 до - 0,5	3,801	3,058
	25	23,8	+ 0,5 до - 0,75	4,909	3,951
	28	26,6	+ 0,5 до - 0,75	6,157	4,956
	32	31,4	+ 0,5 до - 0,75	8,042	6,474
	36	34,2	+ 0,5 до - 0,75	10,179	8,200
40	38,0	+ 0,5 до - 0,75	12,560	10,117	

$d_j = 0,9615 \cdot d$ за СВР 40-1

$d_j = 0,950 \cdot d$ за СВР 40-2“

Текстот по таблицата 3 се брише.

Член 8

Во точката 2.51 таблицата 4 се менува и гласи:

„Таблица 4 — Механичке особине ребрастог бетонског челика

Ознак: челика	Пречник шипке	Минимал- на грани- ца развла- чења	Минимал- на чврсто- ћа на кр- дање	Минимал- но изду- жење S 10
	mm	kg/cm ²	kg/cm ²	%
СВР 40-1	22	4000	5000	10
СВР 40-2	40	4000	5000	10“

Член 9

Во точката 2.53 во насловот по зборот: „Означавање“ се додава зборот: „димензија“.

Зборовите: „Осим ознака димензија, ребрасти бетонски челик нема других ознака“ се бришат.

Таблицата 6 се менува и гласи:

„Таблица 6 — Ознаке димензија ребрастог бетонског челика

Ознака димензије	Називни пречник шипке (d) mm
без ознаке	6, 12, 22 и 32
I	8, 16 и 28
II	10, 19 и 36
III	14, 25 и 40“

Член 10

Во точката 2.61 таблицата 7 се менува и гласи:

„Таблица 7 — Допуштени напони за ребрасти бетонски челик

Ознака челика	Марка бетона	Врста и ди- мнзије елемента	Допуштени напон у kp/cm ²
СВР 40-1	220	греде	2200
		и плоче $d \leq 12$ cm	2200
		300 плоче $d > 12$ cm	2400
СВР 40-2	450	греде	2400
		плоче $d \leq 12$ cm	2400
		плоче $d > 12$ cm	2600“

Член 11

Во точката 6.1 ставот 2 се менува и гласи:

„Једну групину могу сачињавати челици истог или сродног пречника, под условом да разлика измеѓу највећег и најмањег пречника не буде већа:

од 2 mm — за пречнике до 14 mm,

од 3 mm — за пречнике од 16 до 28 mm,

од 4 mm — за пречнике од 28 до 40 mm.“

Член 12

Точката 6.223 се менува и гласи:

„Висина ребара проверава се мерењем на двадесет узастопних ребара и одређује се средња вредност.“

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4475/1

11 април 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др Боривоје Јелиќ, с. р.

207.

Врз основа на членот 41 став 2 и чл. 45 и 164 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА УВОЗ НА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА

1. Во Наредбата за условите за увоз на опрема и материјали за инвестициона изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63, 56/65 и 8/68) во точката 1а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, може по исклучок да одобри да може да се увезе опрема без претходно извршено собирање понуди или без претходно одржано јавно наддавање ако се увезува опрема заради комплетирање на опрема што ја произведува домашен производител во кооперација со странски испорачувач, ако се увезува опрема заради замена односно одржу-

вање на постоен машински парк, ако се увезува опрема заради измена и дополнење на типизарана опрема, ако се увезува опрема за специјални намени како што е опремата за потребите на Југословенската народна армија и сл., ако се увезува опрема врз основа на меѓудржавна спогодба со која е предвиден и увоз на опрема, ако се купува опрема изложена на саеми во Југославија (саемски експонати) и ако се увезува веќе употребувана опрема.“

2. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство, може од примената на одредбите на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за условите за увоз на опрема и материјали за инвестициона изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/68), да ги из земе работите на увоз на опрема што се склучени до денот на влегувањето во сила на таа наредба.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 8008
17 април 1968 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за надворешна трговија,
Борис Шнаудерл, с. р.

208.

Врз основа на членот 5 став 2 од Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67) и точката 2 став 2 од Одлуката за определување видовите на приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/64), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДОМАШНА ОПРЕМА ОД СЕРИСКО ПРОИЗВОДСТВО

1. Како домашна опрема од сериско производство, во смисла на членот 2 став 1 од Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции и точката 2 став 1 под 2 на Одлуката за определување видовите на приходи што можат да се засметаат во вкупниот приход на банките и на определените стопански организации, се смета опремата (машини, уреди и постројки) што се произведува според единствена технолошка документација во вообичаени количини за односниот вид опрема и кон чие производство не се пристапува по одделни порачки туку врз основа на производствена програма за пазарот.

Како опрема од ставот 1 на оваа точка се подразбираат и деловите од опрема произведени на начинот од тој став, што се испорачуваат заедно со опремата.

2. Ако се исполнети условите од точката 1 на ова упатство, во домашната опрема од сериско производство спаѓаат:

- 1) алатни машини за обработка на метали, дрво и пластични маси;
- 2) машини за обработка на гума, кожа и обувки;
- 3) машини за обработка и преработка на текстилни сировини и текстил (предачки машини, разбои, плетачки машини, шивачки машини за индустријата);
- 4) машини и уреди за рударството;

5) машини и уреди за производство на леб, кекс, бонбони и чоколади;

6) машини и уреди за преработка на овошје и зеленчук;

7) помали енергетски машини (помали: котли, мотори со внатрешно согорување, помали: хидраулични машини и мотори, турбини, пумпи, компресори, топлотни изменувачи, кондензатори, испарувачи, уреди за приготвување вода);

8) индустриски и слични печки;

9) машини за тутуновата индустрија;

10) машини за сортирање, дробење, кршење, мелење и мешање на земја, руди и минерали;

11) електрични мотори;

12) електрични генератори, трансформатори и претворувачи и високонапонски прекинувачи;

13) електрични апарати за контрола и вклучување;

14) преносници на сила и претворувачи на обртен момент (со запчаници, хидраулика, пневматика, ремени и сл.);

15) уреди за галванизирање и лакирање (за површинска заштита на индустриски производи);

16) машини за леање и чистење на одливки;

17) машини за валачници;

18) машини за автогено и електрично заварување;

19) графички машини;

20) машини за производство на хартија;

21) машини за прехранбената индустрија;

22) машини за индустријата на неметали;

23) сушници;

24) машини за хемиската индустрија;

25) отворени разводни и командни плочи и пултови;

26) разводни батерии и други оклопени разводни уреди;

27) челични шишиња за компримирани гасови;

28) хидраулична опрема и уреди;

29) кранови, дигалки, витли и сл.;

30) хидраулични, пневматични и електроманетни уреди со управување со машини;

31) електронски уреди за далечинско управување и сл.;

32) редуктори, менувачи и спојници;

33) машини за визбарството и лозарството;

34) земјоделски машини, трактори и приклучни орудија;

35) машини за млекоарството;

36) машини за ископување, нивелирање, набивање, дробење или вадење земја или руди (скрепери, плугови, булдожери, дигалки, гредери, багери, англодозери и сл.);

37) машини и уреди за градежништвото;

38) прецизни апарати за мерење и регулација на температурата, протокот и притисокот и апарати за мерење на вискозитетот, длабочината и сл.;

39) машини и уреди за транспортирање;

40) шински возила (товарни, патнички и специјални вагони, дресини, локомотиви, моторни железнички и трамвајски вагони, приколки во шинскиот сообраќај, контејнери), влечни и пружински уреди;

41) друмски возила (камиони, автобуси, цистерни, ладилници, други специјални возила, како што се: килери, дамperi, тролејбуси, противпожарни коли, специјални теренски моторни возила, подвижни работилници, возила за полевање улици, за чистење улици и патишта, за транспорт на материјали, каросерии и шасии за овие возила, дигалки, виљушкари, акумулаторски возила, коли на платформи, приколки за друмски моторни возила и сл.);

освен патничките автомобили, моторциклите, велосипедите и трициклите;

42) уреди за железничка и улична сигнализација;

43) авиони за земјоделството и сл.;

44) телефонски центри и уреди;

45) телеграфски уреди;

46) радарски уреди, телевизиски уреди и радио-и, имопредаватели;

47) машини и уреди за угостителството, туризмот и трговијата;

48) машини и уреди за складирање;

49) машини и уреди за климатизација и вентилација;

50) машини и уреди за производство на топлина и студ;

51) кинематографски апарати, кинематографски проектори, магнетоскопи;

52) машини за хемиско чистење;

53) машини за опремање пералници;

54) машини и уреди за медицината, забарството, ветерината и лабораториите;

55) сметачки и книговодствени машини, електронски сметачки и пишувачки машини;

56) уреди за пречистување на индустриски отпадочни води, за пречистување гасови и сл.;

57) филтери за пречистување на воздухот и уреди за вентилација;

58) друга слична сервиска опрема.

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4635/1
16 април 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

209.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68) во точката 1 ознаката на југословенскиот стандард: „JUS U.F3.030“ се заменува со ознаката: „JUS U.F3.070“.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-2579/1
11 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

210.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во југословенскиот стандард Битуменизиран и обострано посипан картон — JUS U.M3.232, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/65) во точката 3.2 став 2 процентот: „170%“ се заменува со процентот: „150%“.

Во точката 7.11 зборовите: „10 m“ се заменуваат со зборовите: „до 20 m“.

Во точката 7.2 ставот 3 се брише.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-2578/1
11 април 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ТОЧКАТА 3 ОД ОДЛУКАТА ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ НА НИВОТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1966 ГОДИНА ДОНЕСЕНА ОД СТРАНА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БЕЛГРАД, БР. 7085/67 ОД 27 МАЈ 1967 ГОДИНА

Уставниот суд на Југославија, оценувајќи ја законитоста на точката 3 од Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години што влегуваат во пензискиот основ на нивото на личните доходи од 1966 година, врз основа на јавната расправа одржана на 18 март 1968 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се поништува точката 3 од Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години што влегуваат во пензискиот основ на нивото на личните доходи од 1966 година, донесена од страна на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување — Белград, бр. 7085/67 од 27 мај 1967 година („Службени гласник СР Србије“ бр. 25/67).

2. Оваа одлука во поглед последничните акти има правно дејство од членот 32 на Законот за Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63).

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и „Службени гласник СР Србије“.

4. Судот ја донесе оваа одлука од следните причини:

Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Белград донесе Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години што влегуваат во пензискиот основ на нивото на личните доходи од 1966 година. Во точката 2 на таа одлука утврдени се валоризациони коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во 1961, 1962, 1963, 1964 и 1965 година. Меѓутоа, во точката 3 на таа одлука определено е за пензиски основ да се зема износот добиен со пресметување според точката 2 на таа одлука најмногу до месечен просек на личните доходи од 1966 година, односно, ако е тоа за осигуреникот поповолно, најмногу до месечен просек на невалоризираниот личен доход од годината на осигурување во која е остварен највисок личен доход кој се зема за пресметување според точката 2 на таа одлука.

По повод барањето на повеќе граѓани Уставниот суд на Југославија на својата седница од 18 октомври 1967 година поведе по сопствена иницијатива постапка за оценување законитоста на точката 3 од наведената одлука.

Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, во понатамошниот текст: Законот) во општите одредби ги утврди начелните поставки за остварување на правата од пензиското осигурување.

Разработувајќи ги начелните поставки, посебно во главата II на Законот, покрај другото, пропишан е начинот за определување височината на старосната пензија и, во врска со тоа, начинот за определување на пензискиот основ. Така според членот 30 на Законот старосната пензија се определува од просечниот месечен износ на личниот доход по кој осигуреникот бил осигурен во кои и да било едноподруго 5 години осигурување во последните 10 години осигурување или во кои и да било едноподруго 10 години осигурување. Понатаму, според одредбите на членот 32 став 1 на Законот сите лични доходи што влегуваат во пензискиот основ се пресметуваат според нивото на личните доходи од последната календарска година пред годината во која осигуреникот ја остварува пензијата, врз основа на движењето на општиот просек на личните доходи, и тоа за секоја одделна година спрема последната година пред остварувањето на пензијата (валоризационен коефициент). Според ставот 2 на тој член валоризациониот коефициент за споменатото пресметување на личните доходи од ставот 1 на тој член го утврдува собранието на републичката заедница на социјалното осигурување на работниците во почетокот на секоја година врз основа на статистичките податоци на републичкиот завод за статистика за движењето на просечните лични доходи на сите запослени работници во изминатата година.

Од наведените одредби на Законот (член 32 ст. 1 и 2) произлегува дека собранијата на републичките заедници на социјалното осигурување на работниците се овластени да ги утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години што влегуваат во пензискиот основ, а не и со свои нормативни акти да пропишуваат нов начин на определување на пензискиот основ. Начинот за определување на пензискиот основ е пропишан со самиот Закон, и тоа со одредбата на членот 32 став 1.

Врз основа на изложеното Уставниот суд најде дека Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Белград со точка 3 на својата одлука неовластено ја ограничиле височината на пензискиот основ, па во врска со тоа — и правата на осигурениците утврдени со Законот.

Што се однесува до правното дејство на оваа одлука, Уставниот суд се определи за поништување на точката 3 на наведената одлука од причината за да им овозможи на осигурениците на кои со незаконитиот нормативен акт така важното долгоочено право, како што е правото на старосна пен-

зија, им беше ограничено, тоа свое право дополнително да го реализираат во обемот определен со Законот.

Судот во текот на постапката не се впушташе во оценување на согласноста на точката 3 од наведената одлука со подоцна изменетите одредби на чл. 30 и 32 на Основниот закон за пензиското осигурување спрема Законот за измени и дополненија на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), зашто овој закон влезе во сила на 7 јануари 1968 година, а неговите одредби важат за во иднина.

У бр. 358/67
18 март 1968 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

dr Fritz Bock, вице-канцелар на Република Австрија;

dr Lujo Tončić-Sorinj, сојузен министер за надворешни работи;

dr Franc Hetzenauer, сојузен министер за внатрешни работи;

dr Carl Bobleter, државен секретар во Сојузното министерство за надворешни работи;

Hans Sima, претседател на Покраинската влада на Корушка;

Josef Krainer, претседател на Покраинската влада на Штаерска;

Bruno Marek, претседател на Покраинската влада и претседател на Општината на градот Виена;

Karl Hartl, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Австрија во Белград;

dr Karl Trescher, директор на Кабинетот на Претседателот на Републиката;

dr Eduard Chaloupka, началник на Кабинетот на Уредот на сојузниот канцелар;

dr Erich Bielka-Karletrec, генерален секретар на Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

dr Wilhelm Korab, заменик директор на Кабинетот на Претседателот на Републиката;

dr Franz Fischer, министерски советник во Претседателството на Републиката;

dr Engelbert Heppner, министерски советник;

dr Lukas Beroldingen, шеф на Протоколот на Претседателството на владата;

dr Wolfgang Höller, шеф на Протоколот на Министерството за надворешни работи;

dr Hans Reichmann, извонреден пратеник и ополномоштен министер;

dr Georg Schlumberger, извонреден пратеник и ополномоштен министер;

dr Kurt Seidler, генерален директор на јавната безбедност;

dr Oswald Peterlunger, шеф на контраразузнавачката служба на Австрија;

Josef Hoлаубек, шеф на полицијата на Виена;

Robert Stolz, професор — диригент на Државната опера;

dr Oto Kutil, виш сенатски советник на Покраината Виена;

dr Bruno Kernik, генерален директор на Државните железници на Австрија;

dr Karl Kalz, заменик генерален директор на Државните железници на Австрија;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

dr Johannes Proksch, ополномоштен министер во МНР;

dr Wolfgang Lochi, секретар во Кабинетот на Претседателот на Републиката;

dr Josef Bandion, секретар во Кабинетот на Претседателот на Републиката;

Rudolf Christolbauer, дворски советник;

Hans Nigisch, заменик шеф на Протоколот во Кабинетот на претседателот на Владата;

dr Herbert Neumaier, секретар во Кабинетот на претседателот на Владата;

dr Karl Mais, советник во МНР;

dr Franz Rein, советник во МНР;

dr Herbert Grubmaier, заменик шеф на Протоколот во МНР;

dr Franz Häusler, министерски советник, началник на одделение;

dr Adolf Heykrlik, виш политички советник, началник на одделение;

dr Franz Reimer, заменик шеф на полицијата во Грац;

Ernst August Schneider, дворски советник;

dr Oskar Stipberger, дворски советник;

Auguste Meyer, професор;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

dr Alois Mock, шеф на Кабинетот на претседателот на Владата;

dr Franz Pagar, секретар на претседателот на Владата;

dr Heinrich Jenisch, уредник во Сојузниот уред за печатот;

Walter Mayer, советник на Владата, шеф на сметководството;

dr Heribert Tschofen, II секретар во МНР на Австрија;

dr Harald Vavrik, II секретар во МНР на Австрија;

dr Richard Hockl, виш политички комесар;

dr Zdrawka Ebenstein, службеник на Министерството за просвета;

Anton Jersche, виш инспектор на Државните железници на Австрија;

Felih Rosenauer, директор во Палатата Palavicini;

dr Erhard Spranger, регионален советник;

Walter Urbancik, регионален советник;

Ernst Zacharia, шеф на пограничната станица во Spielfeld;

Andreas Berlakovitsch, аташе за печатот на Амбасадата на Австрија во Белград;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

dr Franz Krieger, пристав, референт во Протоколот на претседателот на Владата;

Alfred Prasser, приправник, референт во Протоколот на претседателот на Владата;

Walter Resch, приправник, референт во Протоколот на претседателот на Владата;

dr Rudolf Bogner, III секретар во МНР;

Alexandrine Hausvirih, административен советник;

Maria Haschke, канцелариски ревизор;

Ernst Hrabak, канцелариски советник;

Franz Weninger, стручен инспектор;

Wilhelm Stoskreiter, стручен инспектор;

Wilhelm Durst, инспектор на група криминал.

Бр. 13

11 февруари 1967 година

Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Трбоња Мехмед;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Рамиќ Азиз;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Косовиќ Азиз и Жак Јарослав;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ченановиќ Абдурахман, Хаџајлиќ Асим, Ивковиќ Мујо, Кандиќ Славко, Лонџар Мате, Пашиќ

Илија, Селимовиќ Мустафа, Владик Звонко, Зеленика Станко.

Бр. 16
23 февруари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во областа на стопанскиот, културниот и општествениот развиток на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Лончар Владимир;
за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нациите народи

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Подкрајшек Иван и Жанко-Целигој Вања;
за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брчиќ инж. Мијо, Бутковиќ инж. Матеј, Делфин инж. Слава, Доманиќ Роман, Калин Вјехослав, Михлетиќ инж. Анте, Параќ Неда, Ербежни-Фукс Марија, Шнајдер-Крмпотиќ Зденка;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Премуш Винко;
за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Осојник Фрањо, и Ангелковски Гојко.
Бр. 17
23 февруари 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува

да се одликува по повод дваесет години од излегувањето на весникот, а за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу младите генерации на народите на Југославија

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Неделниот детски весник „Јо рајтас“ — Нови Сад.

Бр. 18
2 март 1967 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
200. Одлука за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за увоз на стоки за лична потрошувачка во 1968 година — — — — —	325
201. Одлука за постапката за склучување спогодби на стопанските организации за соработка во надворешнотрговскиот промет — — — — —	327
202. Одлука за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	328
203. Одлука за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот се плаќа посебна давачка — — — — —	329
204. Одлука за дополние на Одлуката за височината на надоместокот и за трошоците за вршење задолжителен преглед на добиток, производи од добиток, суровини и отпадоци во прометот преку границата — — — — —	333
205. Одлука за дополние на Одлуката за височината на надоместокот и за трошоците за вршење задолжителен преглед на растенијата при увозот и извозот — — — — —	334
206. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за Техничките прописи за употребата на ребрест бетонски челик за армиран бетон — — — — —	334
207. Наредба за дополненија на Наредбата за условите за увоз на опрема и материјали за инвестициона изградба — — — — —	336
208. Упатство за определување домашна опрема од сериско производство — — — — —	336
209. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — — — —	337
210. Решение за измена на југословенскиот стандард од областа на градежништвото — — — — —	337
Одлука на Уставниот суд на Југославија за поништување на точката 3 од Одлуката за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години што влегуваат во пензискиот основ на нивото на личните доходи од 1966 година донесена од страна на Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Белград, бр. 7085/67 од 27 мај 1967 година — — — — —	337